



Merry Christmas  
and  
2005  
Happy New Year

**Почитувани пријатели на нашието "Македонско сонце"!**

Македонски клубови и медиуми во дијаспората, црковни заедници, фирми, компании, организации, друштва и поединци

Ви се обраќаме со желба и очекување да воспоставиме (или да продолжиме) контакт и соработка, кои треба да резултираат во остварувањето на заедничката цел - успех на секој план.

Нашиот неделник "Македонско сонце" веќе десет години води грижа за Македонците, како во татковината така и во дијаспората, сега има ново руво и нови содржини, така што заслужува да се најде во рацете на што поголем број нашинци. Станете и Вие наши претплатници и бизнис соработници.

Би сакале Вашата црковна општина, македонски клуб, ТВ-канал или радиостаница, фирма и слично, кои претставуваат центар за собирање и за сплотување на Македонците, воедно да бидат и јадрото кое ќе им помогне да го добијат, да го видат и да се запознаат со содржините на патриотскиот неделник "Македонско сонце".

Се надеваме дека во иднина ќе се интензивира Вашата заинтересираност и преку заедничката соработка ќе се продлабочи комуникацијата, што ќе придонесе да ги збогатиме нашите содржини во неделникот и со Вашите активности, како и со успесите кои ги постигнуваат луѓето од дијаспората.

**БИДЕТЕ И ВИЕ ДЕЛ ОД "МАКЕДОНСКО СОНЦЕ" И ФИРМИТЕ КОИ СЕ РЕКЛАМИРААТ КАЈ НАС:**

**МАК АМ  
ХОТЕЛ ИМПЕРИЈАЛ  
ПРИЛЕПСКА ПИВАРА  
АДНАН РЕИСЕР  
ОПТИКООП  
МАК МАН  
МИКРОСАМ  
МИКРОФЛЕКС**

**ПУЛСТАРС – 9177  
ГАЛАТЕА  
ИЛИНДЕН  
УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ  
РАФАЈЛОВСКИ КОНСАЛТИНГ  
ТАБЕРНАКУЛ  
ХАРИБО  
ФОТО ЈАСМИНА**

**ОПЕЛ  
ТОПЧОК  
ПРОМЕС  
БОВИН  
ЕУРОТЕРМ  
МАРИЛИ  
МИДА**

**Адреса: Редакција "Македонско сонце" ул. "Ленинова" бр.87, 1000 Скопје, Р Македонија  
Тел ++38923130-137; Факс: ++38923130-377**

**Претплата за печатеното издание  
"Македонско сонце"**

**Претплата за Македонија:**  
годишна 2,300 ден., полугодишна 1,100 ден.,  
тримесечна 600 ден.

**Претплата за Европа:**  
годишна 120 ЕУР, полугодишна 70 ЕУР

**Претплата за САД, Канада**  
годишна 150 USD, полугодишна 80 USD

**Австралија и Нов Зеланд**  
годишна 150 AUD, полугодишна 80 AUD

Во претплатата се вклучени ПТТ трошоците.  
E-mail: [redakcija@makedonskosonce.com](mailto:redakcija@makedonskosonce.com)  
WEB: [www.makedonskosonce.com](http://www.makedonskosonce.com)

Жиро-сметка: 200001070137263-ДНИД "Македонско сонце" - Скопје; Единствен даночен број: 4030995235235-Стопанска банка; Девизна жиро-сметка: За "Makedonsko sonce" MACEDONIA; Bank name: Stopanska Banka A.D.-Skopje; Bank number: STOBMK2X, ID number: 1574718.

*Среќни Новогодишни и  
Божикни празници*